



Уп. бр.08-87

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија” бр.145/10 и 139/11), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу **физичко лице Благој Механџиски од Скопје**, од една страна и **Трговско друштво за внатрешен и надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје**, од друга, а поднесено од **физичко лице Благој Механџиски** преку Адвокат Ерол Хасан од Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 07.02.2012 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата помеѓу **физичкото лице Благој Механџиски**, со седиште на ул.Леринска бр.27Б, 1000 Скопје, Република Македонија, од една страна и **Трговско друштво за внатрешен и надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје**, со седиште на ул.Народен фронт бр.5/3-1, 1000 Скопје, Република Македонија, од друга, по основ на купување на удели, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.**

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија” бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840.....03161, приходна шифра и програма 72231300.

Образложение

До Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисијата) на ден 23.12.2011 година, а дополнето на ден 31.01.2012 година, **физичко лице Благој Механџиски од Скопје**, согласно одредбите од член 15 став (1) од Законот за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Законот), поднесе известување за концентрација (бр. 08-87) според кое **физичкото лице Благој Механџиски од Скопје** стекнува контрола согласно член 12 став (1) точка б) од Законот над **Трговско друштво за внатрешен и надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје**.

Главни деловни активности на учесниците во концентрацијата:



- **физичко лице Благој Механџиски од Скопје и**
- **Трговско друштво за внатрешен и надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје**
– трговија на големо со фармацевтски производи

Комисијата започна со испитување на известувањето за концентрацијата со денот на неговиот прием и утврди дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот.

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 ставовите (2), (3) и (4) од Законот и член 14 од Уредбата за поблиските критериуми за оценка на концентрациите и содржината и формата на известувањето (Службен весник на Република Македонија бр.91/05) оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на концентрацијата.

Упатство за правно средство:

Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд на Република Македонија во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

Претседател
Чедомир Краљевски